


КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
17 -23 октомври 2022 Билтен бр. 497

КАРПОШ И НАТАМУ СО НАЈТРАНСПАРЕНТЕН БУЏЕТ ВО ДРЖАВАТА

Општина Карпош, според индексот на отвореност, повторно е оценета со највисока оценка за буџетска транспарентност. Според Здружението за истражување и анализи ЗМАИ, Карпош е со највисока вредност на буџетска отвореност од 73.4, а тој индекс покажува и вклученост, праведност и отчетност на општинската каса, односно за начинот на трошење на парите на граѓаните, како главни алиментатори на Буџетот. Овој индекс, според ЗМАИ е сеопфатен индикатор за оценување на општинскиот буџетски процес за една фискална година, и според него просечната вредност на Индексот на отворени општини (ИОО) за 2021 година во државата е 32.4. Според поставените стандарди за отвореност, една општина мора да има индекс од барем 61 за да има задоволително ниво на отвореност

Резултатите од истражувањето на ЗМАИ покажале дека општините во Македонија, во 2021 година не ги отвориле доволно своите буџети до граѓаните. Тие резултати опстојуваат низ сите три димензии на отвореноста преку кои се формира индексот: транспарентност, вклученост и праведност и отчетност. Просечната оценка за димензијата транспарентност е 39, за вклученост и праведност е 18, а за димензијата отчетност е 40.

Топ пет општини со задоволително ниво на отвореност минатата година биле Карпош, Центар, Гевгелија, Битола и Валандово, а со најмала отвореност Арачиново, Демир Капија, Чучер Сандево, Пласница и Тетово.

Инаку за поголема транспарентност на буџетот од исклучително значење е вклучување на граѓаните во неговото концепирање, издавање на буџетот во отворен формат (exel), како и изработка на граѓански буџет кој се комуницира со граѓаните преку интернетстраницата и сите социјални мрежи.

Детално извештајот може да го прочитате на следниот линк <https://zmai.mk/wp-content/uploads/2022/10/index-mk-2021-min.pdf>



КРЕИРАЊЕ НА РОДОВО СЕНЗИТИВНИ ЛОКАЛНИ ПРОГРАМИ

Во организација на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените во периодот од 19 до 21 октомври 2022 година во Хотел Изгрев, Струга претставнички од општинската администрација и Координаторката за еднакви можности на мажите и жените во Општина Карпош учествуваа на обука за Креирање на родово сензитивни локални програми која е во рамките на проектот „Промоција на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“.

На обуката преку вежби и презентации учесниците се стекнаа со знаење од областа на креирањето на политики и програми со нивните цели за одржлив развој, националните приоритети и Стратегија за родовата еднаквост како и за локалните стратешки определби, приоритети и цели. Вежбите и презентациите беа во насока на тоа присутните да се обучат како да анализираат програми и како да дефинираат сензитивни индикатори, како да прибираат и анализираат родово разделени податоци кои квартално треба да се следат по индикатори и известувања за програмите.

